

**ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОСТОЈБА СО ГОЛЕМА КАШЛИЦА
ВО Р.СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2024 ГОДИНА, ЗАКЛУЧНО СО 25.04.2024**

Неделни податоци

Во периодот од 19-25.04.2024 година пријавени се 27 нови случаи на голема кашлица, со намалување од 41,3% споредено со претходниот седмодневен период (n=46). Во однос на географската дистрибуција, најголем дел од случаите се пријавени во рамките на епидемијата во Скопје (n=20; 74,1%), а пријавени се случаи и во Битола (n=3), Куманово (n=2) и по еден случај во Тетово и Демир Хисар. (Табела 1)

Возраста на заболените се движи од 1 месец до 54 години, а најголем број на случаи се од возрасната група 10-14 години (n=6; 22,2%).

Во однос на вакциналниот статус на заболените, 15 лица се некомплетно вакцинирани, невакцинирани или имаат непознат вакцинален статус, 11 се комплетно вакцинирани и еден е вакциниран согласно возраст.

Од новите 27 случаи, 4 случаи (14,8%) се хоспитализирани.

Табела 1. Географска дистрибуција на случаи на голема кашлица во РСМ, 19-25.04.2024

Град/ Општина	број на заболени лица
Скопје	20
Аеродром	7
Карпош	1
Ѓорче Петров	1
Кисела Вода	2
Центар	1
Гази Баба	1
Чаир	1
Бутел	3
Сопиште	1
Студеничани	1
Арачиново	1
Битола	3
Куманово	2
Тетово	1
Демир Хисар	1

Кумулативни податоци

Заклучно со 25.04.2024, во РСМ се регистрирани вкупно 516 случаи на голема кашлица, со инциденца од 28,1/100 000 жители. Тоа претставува неколкукратно зголемување на бројот на заболени во однос на изминатиот петгодишен период (2019-2023 година), кога се регистрирани вкупно 10 случаи.

Дистрибуцијата на случаите по однос на место на живеење покажува дека најголем број лица живеат во Скопје - 412 (79,8%) со зафаќање на седумнаесет различни општини (Табела 2).


Во рамките на епидемијата во Куманово се пријавени 29 заболени лица (5,6%), а случаи се пријавени и во други 16 градови низ државата.

Табела 2. Географска дистрибуција на случаи на голема кашлица во РСМ, 2024

Град/ Општина	број на заболени лица	Град/ Општина	број на заболени лица
Скопје	412	Тетово	19
Аеродром	107	Тетово	7
Карпош	79	Теарце	5
Кисела Вода	48	Желино	3
Центар	35	Брвеница	2
Ѓорче Петров	29	Боговиње	1
Чаир	28	Јегуновце	1
Гази Баба	19	Гостивар	5
Бутел	19	Гостивар	4
Студеничани	12	Врапчиште	1
Сарај	11	Струмица	3
Шуто Оризари	8	Струмица	2
Петровец	5	Босилово	1
Чучер - Сандево	3	Кочани	3
Сопиште	3	Кратово	3
Арачиново	3	Крива Паланка	3
Илинден	2	Прилеп	2
Зелениково	1	Долнени	2
Куманово	29	Струга	2
Куманово	27	Дебар	2
Липково	2	Пробиштип	2
Битола	25	Велес	2
Битола	24	Кавадарци	1
Могила	1	Гевгелија	1
		Кичево	1
		Демир Хисар	1

Највисока инциденца од 67,9/100.000 жители се регистрира во Скопје, а висока инциденца се регистрира и во Кратово (39,8/100.000), Битола (26,9/100.000) и Куманово (23,4/100.000). (Картограм)


Картограм. Инциденца на 100.000 жители по ЦЈЗ/ПЕ, голема кашлица во РСМ, 2024



Во однос на **возрасната дистрибуција**, заболените лица се на возраст од 1 месец до 78 години (медијана 11,9 години). Најголем број заболени припаѓаат на возрасната група од 10-14 години ($n=141$; 27,3%), потоа се децата на возраст до 4 години (25,8%), односно 80 случаи (15,5%) припаѓаат на возрасната група под 1 година, а 53 (10,3%) се деца на возраст од 1 до 4 години. Највисока инциденца се бележи во возрасната група под 1 година и изнесува 483,8/100.000 жители. (Графикон 1).


Дистрибуцијата **по пол** покажува дека 254 лица се од машки пол, а 262 од женски, односот на машки-женски е 1:1,03.

Графикон 1. Дистрибуција на заболените од голема кашлица ($n=516$) по возраст, во Р. Северна Македонија, 2024 година



Епидемиската крива укажува дека појавувањето на нови случаи на голема кашлица започнува во првата недела од 2024 година. Согласно податоците од евиденцијата на пријавувањето (за седмодневен период од понеделник-недела) се забележува континуиран пораст на бројот на случаи на неделно ниво, до 12-та недела. Од 12-та недела, со мали варијации, бројот на пријавени случаи се намалува.

Графикон 2. Дистрибуција на заболените од голема кашлица ($n=516$) според недела на пријавување (до 25.04.2024 од 17-та недела), во Р. Северна Македонија, 2024 година




Во однос на **вакциналниот статус**, 309 лица (59,9%) од заболените не се вакцинирани, се некомплетно вакцинирани согласно возраста и Календарот за имунизација или се со непознат вакцинален статус (Графикон 3).

Комплетно вакцинирани или вакцинирани согласно возраста се 207 лица (Графикон 3).

Од случаите кои се комплетно вакцинирани ($n=179$), просек на поминато време од последната доза на вакцина до заболување изнесува 12,8 години ($SD=8,6$ години).

Графикон 3. Вакцинален статус и возрасна група на заболените (n=516) од голема кашлица во Р.Северна Македонија, 2024 година



Од заболените, **хоспитализирани** се 73 лица (14,1%), и тоа 59 (80,8%) од нив на возраст до 4 години. Најголем број од случаите (51; 69,9%) се хоспитализирани во УК за белодробни заболувања кај деца во Козле. Од вкупниот број на хоспитализирани лица, 67 се испишани. Во просек, заболените биле хоспитализирани по 9 дена.

Од вкупниот број (n=516) на регистрирани случаи на голема кашлица, лабораториски потврдени се 514 и тоа во Авицена (150), Институт за јавно здравје (122), Биотек (98), Синлаб (46), ЦЗ Куманово (26), КБ Систина (18), ЦЗ Битола (18), Лаор (11), Жан Митрев Клиника (8), КБ Битола (5), Институт за микробиологија (4), Ремедика (4), Плодност Битола (3) и Рамус (1).

Класификација на случаите:

Согласно Правилникот за критериуми за дефинирање на случаи на заразни болести (Службен весник бр.19/2018), од вкупниот број на пријавени случаи (n=516) на голема кашлица, **514 се класифицирани како потврдени случаи** (лабораториски конфирмирани), а **два случаи се класифицирани како веројатни** (има епидемиолошка врска со лабораториски потврден случај). Епидемиолошките истражувања покажуваат поврзаност на 92 случаи.

Спроведени активности за вакцинација со вакцина која содржи компонента на голема кашлица на територија на Град Скопје и Републиката

Согласно препораките од Комисијата за заразни болести и Институтот за јавно здравје, во периодот од 18.01.2024 досега, сите вакциналните пунктови во земјата, во соработка со епидемиолошките служби од ЦЗ, вршат интензивно избарување на неевидентирани, невакцинирани и некомплетно вакцинирани лица, како и на лицата кои подлежат на редовна вакцинација, со цел нивно повикување и вакцинирање согласно националниот Календар за имунизација.

Скопје - број на вакцинирани лица од 18.01-25.04.2024

Согласно податоците доставени од ЈЗУ Здравствен дом – Скопје, од Службите за вакцинација (Гази Баба, Чайир, Карпош, Кисела Вода и Центар) беше утврдено дека се пронајдени **19.395 деца пропуштени за вакцинација. Од нив вакцинирани се 11.194** (57,7%). Од вакцинираните, најголем број и процент примиле I-ва ревакцина (5.642; 50,4%).

Согласно возраста и Календарот за **редовна вакцинација, вакцинирани се 11.932 деца** на возраст до 7 години, а најголем број и процент (7.241; 60,7%) од вакцинираните деца примиле I, II и III доза на примовакцинација.

Вкупниот број на дози вакцина која содржи компонента против голема кашлица, дадени како примовакцинација (I,II,III доза) или ревакцинација (I,II ревакцина) на територија на Скопје во периодот од 18.01-25.04.2024 изнесува **23.126**.


Северна Македонија (без Скопје) - број на вакцинирани лица од 18.01-25.04.2024

Од доставените податоци од Центрите за јавно здравје, пронајдени се 8.894 деца **пропуштени за вакцинација, од нив се вакцинирани 5.085** (57,2%). Од вакцинираните, најголем број и процент примиле I-ва ревакцина (2.505; 49,3%).

Согласно возраста и Календарот за **редовна вакцинација, вакцинирани се 14.646 деца** на возраст до 7 години, а најголем број и процент (7.578; 51,7%) од вакцинираните примиле I, II и III доза на примовакцинација.

Вкупниот број на дози вакцина која содржи компонента против голема кашлица, дадени како примовакцинација (I,II,III доза) или ревакцинација (I,II ревакцина) во периодот од 18.01-25.04.2024 изнесува **19.731**.

Графикон 3. Број на администрирани дози на вакцина како примовакцинација и ревакцинација во Скопје и останати градови во Р. Северна Македонија, 2024 година



Заклучоци

- Во 2024 година се регистрирани 516 лица заболени од голема кашлица.
- Сè уште најголем број од заболени лица се регистрирани на територијата на Скопје (79,8%), а заболени се регистрирани во 17 други градови низ РСМ.
- Во тек се две епидемии пријавени во ниво на територијата на Скопје и Куманово.
- Најголем број заболени припаѓаат на возрасната група од 10-14 години (27,3%), највисока инциденца се бележи во возрасната група под 1 година и изнесува 483,8/100.000 жители.
- Од вкупниот број на регистрирани случаи (516), 309 случаи (односно 59,9%) не биле вакцинирани, не се комплетно вакцинирани согласно возраста или нема доказ за вакцинација.
- Од случаите кои се комплетно вакцинирани ($n=179$), просек на поминато време од последната доза на вакцина до заболување изнесува 12,8 години.
- Од пријавените 516 случаи, лабораториски се потврдени 514 случаи.
- Од 18.01-25.04.2024, дадени се вкупно 42.857 дози на вакцина која содржи компонента против голема кашлица.

**Оддел за епидемиологија на заразни заболувања
Институт за јавно здравје на РСМ**